

20120060179

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2012
.07-180/1
12 2012

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1
(,
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 51/11), 24
24- , :

„ 24-
(1)

(2)
(3)

„
59 59- , 2
59-
(1) 59 ,
(2) (1)

(3)

“
67 (7) 3 : ”
“
4
(„ „2011/2012“ „ 156/10), 1 „2012/2013“.
5
(„ „ 18/11), 14 : „ 2011
2, 3 8 1 2012
4, 5, 6 7 1
“ 2, 3 8
1 1 2011 , 4
1 2012 5, 6 7
1 2013 “
6
-
7
”